

"Здружението на сетинци, попадинци и крушоратци од Лерин во Македонија" - Скопје, секоја година организира традиционални концерти под мотото "Песни и ора од Егејот". Ова Здружение воспоставува соработка и контакти со сродни невладини здруженија и културни друштва од Република Грција. Овој чин на соработка е издигнат на ниво на единствена валидна презентација на богати македонски фолклорни песни од Егејот.

Пишуваат: **Ташко ЈОВАНОВ**
Георги КАНЗУРОВ

Како резултат на долгогодишно систематско работење, "Здружението на сетинци, попадинци и крушоратци од Лерин во Македонија" - Скопје, секоја година организира традиционални концерти под мотото "Песни и ора од Егејот". Ова Здружение воспоставува соработка и контакти со сродни невладини здруженија и културни друштва од Република Грција. Овој чин на соработка успеавме да го издигнеме на ниво на единствена валидна презентација на богати македонски фолклорни песни од Егејот. На концертите се интерпретираат народните ора и песни, носијата и инструментите преку соодветен уметнички израз и на сцена се претставува највредното од Егејот. Цел на овој концерт е да се дружиме и ние Македонците да не се заборавиме.

Покрај организирањето културни манифестации, Здружението организира и посета на историските места во Република Македонија и во Република Грција.

Досега ова Здружение организирано три концерти. На првиот концерт, во 2005 година, настапи Ф.Д. "Акритас Ахлада" од село Крушодари; на вториот, во 2006 година, настапи Ф.Д. "Емборе" од село Емборе, Кајларско; и на третиот, во 2007 година, настапи К.Д. "Аристотелис" од село Кронцелово, Воденско, во придружба на музичката група "Македонски глас". На концертот во 2007 година, покрај гостите од Р. Грција, учествуваа и светски познатиот ансамбл "Танец", како и неколку наши естрадни уметници: Ристо Самарџиев, Гоце Арнаудов, Блага Петреска и Ребека Јанковска, а со своите исклучителни водителски квалитети програмата ја водеа Сашо Голов и Ребека Јанковска.

Овој трет традиционален концерт го отвори министерот за транспорт и врски г. Миле Јанакиевски. Тој ги поздрави присутните гости и, меѓу другото, истакна:

НАСТАП НА КД "АРИСТОТЕЛИ



ПУБЛИКАТА СО ВООДУШЕВУВАЊЕ ГИ ПРОСЛЕДИ ПЕСНИТЕ И О

ДА СЕ ДРУЖИМЕ ЗА Д

"Ми претставува особена чест и задоволство што вечерва сум овде заедно со Вас на Третиот традиционален концерт на 'Песни и ора од Егејот'. Ми претставува голема чест да Ви се обратам и да Ве поздравам во мое име и во име на претседателот на Владата на Република Македонија, г. Никола Груевски, кој поради обврски во Владата, за жал, не е во можност да присуствува на овој концерт. Дозволете ми на почетокот да ја изразам својата импресионираност и огромна почит кон одржувањето на ваквите настани, но и кон Вашата истрајност во негувањето, развивањето и афирмацијата на македонскиот национален, културен, јазичен и духовен

идентитет. Тоа претставува еден од главните столбови во опстојувањето на македонската нација и сувереноста на нашата држава. Денешната манифестација има повеќекратно значење. Таа ни овозможува повторно да се сретнеме, да евоцираме спомени, да размениме мислења и да ги зајакнеме културните врски, но и севкупната соработка со нашите соседи. Почитувани, географската положба на главна крстосница на Балканот, Република Македонија историски ја означила како место на кое се вкрстуваат економски, транспортни и културни оски. Нашата земја, која има долга и богата историја, е патоказ кон повеќе култури и цивилизации. Затоа настаните, како оваа денешна средба, имаат цел да го одржат континуитетот во негувањето на нашата традиција и култура. Драги пријатели, верувам дека ора-та, како и песните кои вечерва ќе бидат испени ќе не потсетат на аманетот, кој генерациите пред нас го оставиле, а тоа е да се негуваат традиционалните и духовните вредности, да се зачува и да се пренесе културата на генерациите кои доаѓаат. Денешниот концерт во организација на 'Здружението на сетинци, попадинци и крушоратци' е иницијатива токму во таа насока, поттик кон нашето духовно и културно растење, поттик во прогрес на својата држава и во зачувувањето на македонската национална, јазична, културна и духовна особеност. Владата на РМ, како и досега, и во иднина ќе дава поддршка на ваквите манифестации и средби, за да ги преточи во традиција, која ќе говори за нас како народ со длабоки корени, но и за една култура и цивилизација, која е уникатна и препознатлива во светот. Токму затоа сакам да ја изразам својата поддршка за 'Здружението на сетинци, попадинци и крушоратци од Лерин во Македонија', како и за останатите здруженија на Македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија. Ние се придржуваме кон секоја ваква иницијатива, која придонесува за градење на македонската свест и љубов во македонската култура и традиција. На крај, прогласувајќи го кон-



СЕ ПРИДРЖУВАМЕ КОН
СЕКОЈА ИНИЦИЈАТИВА
КОЈА ПРИДОНЕСУВА
ЗА ГРАДЕЊЕ НА
МАКЕДОНСКАТА СВЕСТ И
ЉУБОВ ВО МАКЕДОНСКАТА
КУЛТУРА И ТРАДИЦИЈА,
МИЛЕ ЈАНАКИЕВСКИ

С" ОД СЕЛО КРОНЦЕЛЕВО, ВОДЕНСКО



РАТА НА ГОСТИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

А НЕ СЕ ЗАБОРАВИМЕ

цертог за отворен, би сакал да Ви упатам желби за добро здравје, среќа и пријатни моменти во оваа вечер".

Прв пат оваа година имаше и гости од другите градови од Р Македонија: Тетово, Гостивар, Битола, Прилеп, Велес, Радовиш и др., кои го искажаа своето задоволство од концертот, при што истакнаа дека наредните години ќе овозможат помасовно организирано присуство.

Во преполнетата Универзална сала публиката со воодушевување и со солзи во

очите ги следеше песните и ората во интерпретација на КД "Аристотелис". Меѓу другото, ова културно друштво низ орото "Квасец" ги прикажа и свадбарските обичаи и подготовката на невестата пред почнување на свадбата. Наредниот ден го разгледуваа Скопје и ги посетија историските споменици.

МТВ ги покани организаторите и гостите на концертот да учествуваат во емисијата "Џубокс", која се емитува на сателитскиот канал, при што ги истакнаа со-

работката меѓу Здружението и КД "Аристотелис", и организацијата за настапот.

Пред разделбата со гостите од Кронцелово, заменикот-градоначалник на Воденскиот округ, г. Павле Клинциалис, претседателот Диенисис Марку и кореографот Нико Кузи на КД "Аристотелис", изразија задоволство од соработката на "Здружението на сетинци, попадини и крушоратци од Лерин во Македонија" - Скопје со Владата на РМ, министерствата за култура, за финансии, за транспорт и врски, општините Аеродром и Гази Баба, АМСМ Скопје, ансамблот "Танец", со Здружението "Форум за човекови права од Егејскиот дел на Македонија", Здружението "Сонцето на Кутлеш", Здружението на граѓани "Гемак", Стопанска Банка - Скопје, "Бутел", "Модуласт"- Скопје, "Техникарт" - Скопје, и други фирми, со чија помош се одржа традиционалниот концертот.

Особена благодарност гостите упатија и до членовите на "Здружението на сетинци, попадини и крушораци од Лерин во Македонија" - Скопје: Ташко Јованов, Георги Канзуров, Таљо Груевски, Донка Груевска, Сашо Голо, Ставре Аврамовски, Ташко Лебанов, Ристо Менчев, Васил Шондов, Наце Мишоков, Мите Мишоков, Харикла Кекева и др. за несебичната работа и за пријатните моменти при престојот во Р Македонија.

Заменик-градоначалник Павле Клинциалис ги покани Здружението и ансамблот "Танец" да го посетат Егејскиот дел на Македонија, а воедно да одржат и концерт во Воден и во другите градови во Егејскиот дел на Македонија.

БЕСПЛАТЕН ЗА СИТЕ ФИРМИ!

308 58 28



Дел од секое
СЕМЕЈСТВО!

По цена
од само

100 ден.

106 000 ПОСЕТИТЕЛИ/МЕСЕЧНО на
www.yellowpages.com.mk